



Qendra për zhvillim të  
rajonit planor të Pollogut  
Centar za razvoj na  
Полошки плански регион



Република Северна Македонија  
Министерство за  
локална самоуправа



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

## Покана за првата форумска сесија

Почитувани,

Центар за развој на Полошки плански регион во рамките на проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој **II-фаза**" кој го реализираат Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Полошкиот регион, почнува со реализација на новиот циклус на Регионални форуми 2022.

**Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на 16.11.2022 година со почеток од 11 часот, во просториите на Ресторан Електра Гарден с.Брвеница.**

На овој форум ќе се работи со две програми: Програмата за инвестициски проекти со дигитална компонента од грантовата шема и Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година.

Бараме од општините за да испратат максимум 7 (седум) претставници, и тоа (2 претставници од општината, и 5 (пет) од другите засегнати страни: општински советници, претставници од невладини организации, претставници од бизнис секторот, претставници од месните заедници, претставници од стопанските комори, претставници од општински јавни претпријатија.

При изборот на претставниците треба да имате во предвид структурата да биде минимум 40% жени и најмалку 20% млади.

Во прилог Ви ја испраќаме Поканата и Агендата за форумот.

Ве молиме да го потврдите Вашето присуство.

Со почит,

ЦРППР